



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 55/2017

Пробиштип 01.03.2017 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2005) и член 38, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.55 одржана на ден 28.02.2017 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година бр.26-181/3;
2. Одлука за дополнување на Програмата за одржување на хигиената на јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2017 година бр.26-181/4;
3. Одлука за давање на согласност на Правилникот за утврдување на редот, работното време и обезбедувањето мир на гробиштата бр.26-1815/5;
4. Одлука за потребата од прогласување на Црната дудинка како природна реткост и усвојување на Елаборатот за валоризација на природната реткост – Црна дудинка во Лесново бр.26-181/6;
5. Одлука за потребата од прогласување на Вулканските бомби како природна реткост и усвојување на Елаборатот за валоризација на природната реткост – Вулкански бомби во Неокази бр.26-181/7;
6. Одлука за спроведување на ревизија на Локалниот еколошки акционен план на општина Пробиштип (2009-2015) бр.26-181/8;
7. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Владислав Серафимовски бр.26-181/9-1;
8. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Владо Соколов бр.26-181/9-2;
9. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за МПЦ Брегалничка Епархија бр.26-181/9-3;
10. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Орце Кузманов бр.26-181/9-4;
11. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Румен Ангеловски бр.26-181/9-5;
12. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Саве Ампев бр.26-181/9-6;
13. Акционен план за извршување на јавни работи во општина Пробиштип за 2017 година бр.26-181/10;
14. Одлука за проширување на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година бр.26-181/11;
1. Одлука за проширување на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година бр.26-181/12.

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 08-181/14
01.03.2017 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/2004; 96/2004; 67/2007; 156/2009; 47/2011 и 192/2015) и член 94 од Статутот на општина Пробиштип ("Службен гласник на општина Пробиштип" бр. 4/2005, 25/2014 и 29/2015), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 28.02.2017 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година

Член 1

Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година бр.26-1254/4 од 30.12.2016 година објавена во Службен гласник на општина Пробиштип бр.53/2016 и тоа:

Во членот 12 последната реченица се менува и гласи: „Основица за исплата на плата изнесува 26.755 денари“

Во членот 17, став 3 зборовите „согласно Законот за извршување на Буџетот на РМ за 2017 година“ се заменува и гласи „30.000,00 денари“

Во членот 17, став 4 зборовите „согласно Законот за извршување на Буџетот на РМ за 2017 година“ се заменува и гласи „15.000,00 денари“

Член 2

Одлуката стапува во сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-181/3
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

ПРОГРАМА

за дополнување на Програмата за одржување на хигиена на јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2017 година

Со оваа Програма се врши дополнување на Програмата за одржување на хигиена на јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2017 година бр.26-1062/8 од 15.11.2016 година, објавена во Службен гласник на општина Пробиштип бр.52/2016 година.

Се додава нова точка 3 која гласи: „Чистење на јавни површини од снег и мраз во зимски услови“

Чистењето на јавните површини од снег и мраз во зимски услови ќе се врши по следниот приоритет :

1. Градски Плоштад „Свети Гаврил Лесновски“ во Пробишти
2. Улица „Јордан Стојанов“ од спој со улица „Миро Барага“ до спој со улица „Славко Баев“
3. Улица „Јаким Стојковски“ од раскрсница, до спој со улица „Нада Михајлова“
4. Улица „Цветко Тонев“
5. Улица и паркиралиште пред Централно кооперативна банка
6. Улица „Гоце Делчев“
7. Улица „Христијан Тодоровски Карпош“
8. Улица „Тодор Александров“ на потегот од спој со улица „Миро Барага“ до ООУ „Никола Карев“
9. Улица „Миро Барага“ од автобуска станица, до спој со улица „Даме Груев“
10. Улица „Македонија“ во Злетово - од „Десетски гумна“ до автобуската станица
11. Улица „Јане Сандански“ во Злетово до ПОУ „Кирил и Методиј“ во Злетово
12. Плоштад „Славко Абазов“ во Злетово
13. Улица „Црн Врв“

Точките 3 и 4 стануваат 4 и 5.

Програмата за дополнување на Програмата за одржување на хигиена на јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2017 година стапува во сила со објавувањето во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-181/4
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 17 став 1 алинеја 11 од Законот за гробишта и погребални услуги (Службен весник на РМ бр.86/08, 156/10, 53/11 и 163/13) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 28.02.2017 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за давање Согласност на Правилникот за утврдување на редот, работното време и обезбедувањето на мир на гробиштата

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилникот за утврдување на редот, работното време и обезбедувањето на мир на гробиштата, усвоен на УО со бр.01-303/1 од 27.04.2016 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука за давање Согласност е Правилникот за утврдување на редот, работното време и обезбедувањето на мир на гробиштата бр.02-303/1 од 27.04.2016 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-181/5
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 94, став 1 од Закон за заштита на природата (Службен весник на Република Македонија бр.67/2004; 14/2006; 84/2007; 35/2010; 47/2011; 148/2011; 59/2012; 13/2013; 163/2013; 41/2014; 146/2015; 39/2016 и 63/2016), Советот на општина Пробиштип на седница одржана на ден 28.02.2017 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за потребата од прогласување на **Црната дудинка** како природна реткост и усвојување на Елаборатот за валоризација на природната реткост
Црна дудинка - Лесново

Член 1

Се утврдува потребата од прогласување на Црната дудинка во село Лесново, Општина Пробиштип како природна реткост.

Член 2

Се усвојува изготвениот Елаборат за валоризација на природната реткост Црна дудинка - Лесново, во кој е идентификувана Црната дудинка како природна реткост.

Член 3

Одлуката заедно со Елаборатот да се достават до Секторот за природа при Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, за отпочнување на постапката за прогласување на природна реткост.

Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

Број 26-181/6
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 94, став 1 од Закон за заштита на природата (Службен весник на Република Македонија бр.67/2004; 14/2006; 84/2007; 35/2010; 47/2011; 148/2011; 59/2012; 13/2013; 163/2013; 41/2014; 146/2015; 39/2016 и 63/2016), Советот на општина Пробиштип на седница одржана на ден 28.02.2017 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за потребата од прогласување на **Вулканските бомби** како природна реткост и усвојување на Елаборатот за валоризација на природната реткост **Вулкански бомби - Неокази**

Член 1

Се утврдува потребата од прогласување на Вулканските бомби во село Неокази, општина Пробиштип како природна реткост.

Член 2

Се усвојува изготвениот Елаборат за валоризација на природната реткост Вулкански бомби - Неокази, во кој се идентификувана Вулканските бомби како природна реткост.

Член 3

Одлуката заедно со Елаборатот да се достават до Секторот за природа при Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, за отпочнување на постапката за прогласување на природна реткост.

Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

Број 26-181/7
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 60, став 2 и став 4 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014; 44/2015; 129/2015; 192/2015 и 39/2016), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 28.02.2017 ја донесе следната:

ОДЛУКА

за спроведување на ревизија на Локалниот еколошки акционен плана на општина Пробиштип (2009-2015)

Член 1

Се врши ревизија на Локалниот еколошки акционен план на општина Пробиштип со плански период 2009-2015 година.

Член 2

Ревизија ќе ја врши Локален комитет кој ќе има за задача да изврши ревизија на Локалниот еколошки акционен план 2009-2015 година доставување на извештај за имплементираниите проекти и со предлог за дополнување со нови проекти согласно новонастанатите услови.

Член 3

За локален координатор се именува **Тони Геров** - соработник за животна средина во општина Пробиштип и заменик локален координатор **Наташа Смилкова** - соработник за НВО во општина Пробиштип

За членови во Локалниот комитет се именуваат:

- **Ирена Бошковска** - раководител на одделение за ЛЕР и заштита на животната средина во општина Пробиштип,
- **Живка Михајлова** - раководител на одделението за инспекциски работи во општина Пробиштип,
- **Давна Стојанова** - овластен инспектор за животна средина во општина Пробиштип,
- **Александар Михајловски** - професор по природни науки во ООУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип,
- **Светлана Станојковска** - дипломиран професор по биологија, претставник од невладин сектор,
- **Николчо Колев** - претставник од невладин сектор,
- **Љупчо Горгиевски** - претставник од невладин сектор.

Член 4

Координаторот и локалниот комитет ревизијата со дополнувањето на акциониот план треба да го спроведат согласно Методологијата за изработка на локални акциони планови за животната средина и да ја достават до Советот на општина Пробиштип.

Член 5

Рокот за ревизија и дополнување на акциониот план ќе биде 4 месеци од денот на донесувањето на одлуката.

Член 6

Одлуката стапува во сила со објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-181/8
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип, на седницата на Совет одржана на 28.02.2017 година, ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **A4 времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.717, м.в. Село, КО Шталковица, Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Владислав Серафимовски** со адреса на живеење на ул.„Глигор Прличев,, бр.16 од с.Злетово, Општина Пробиштип.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Владислав Серафимовски**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-181/9-1
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип, на седницата на Совет одржана на 28.02.2017 година, ја усвои следната:

ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 времено сместување (помошен објект)** изграден на **КП.бр.3374 , м.в. Црвило, КО Пробиштип , Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Владо Соколов** со адреса на живеење на **ул.„Даме Груев,, бр.5 од Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицата **Бранко Соколовски и Стојчо Салтиров од Пробиштип**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-помошен објект**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-181/9-2
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип, на седницата на Совет одржана на 28.02.2017 година, ја усвои следната:

О Д Л У К А

**за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација
за издавање на урбанистичка согласност**

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **В5-Верски институции (конаци со тераса и помошен објект)** изграден на **КП.бр.625/1 и 626/1**, м.в. **Марена, КО Злетово**, Општина Пробиштип, изграден од страна на **МПЦ Брегалничка Епархија** со адреса на ул.,,Тошо Арсов,, б.б. од Штип.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицата **Славица Димитрова, Иванчо Димитров, Благородна Петруќевска, Александар Димитровски и Дафинка Бундалевска** сите од Скопје и Република Македонија.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **В5-Верски институции**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-181/9-3
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип, на седницата на Совет одржана на 28.02.2017 година, ја усвои следната:

О Д Л У К А

**за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација
за издавање на урбанистичка согласност**

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.1976/10**, м.в. **Леговец, КО Древено**, Општина Пробиштип, изграден од страна на **Орце Кузманов** со адреса на живеење на ул.,,11-ти Октомври,, бр.25/20 од Пробиштип.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицата **Орце Кузманов, Ратко Апостолов и Димче Алексов** сите од Пробиштип.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-времено сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

**Број 26-181/9-4
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип, на седницата на Совет одржана на 28.02.2017 година, ја усвои следната:

ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **A4 времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.3257/1** , м.в. **Грамада, КО Пробиштип** , Општина **Пробиштип**, изграден од страна на **Румен Ангеловски** со адреса на живеење на ул.„**Јордан Стојанов**„, бр.**24** од **Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Румен Ангеловски**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град **Пробиштип** и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **A4-домување-времено сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

**Број 26-181/9-5
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип, на седницата на Совет одржана на 28.02.2017 година, ја усвои следната:

ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **A4 времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.2206** , м.в. **Рамниште, КО Кундино** , Општина **Пробиштип**, изграден од страна на **Саве Ампев** со адреса на живеење на ул.„**11-ти Октомври**„, бр.**21/5** од **Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицата **Саве Ампев од Пробиштип**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-помошен објект**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-181/9-6
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на општина Пробиштип бр. 4/2002) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 83 и 84 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (Службен Весник на РМ бр.37/1997; 25/2000; 101/2000; 50/2001; 25/2003; 37/2004; 4/2005; 50/2006; 29/2007; 102/2008; 161/2008; 50/2010; 88/2010; 51/2011; 11/2012; 80/2012; 114/2012; 39/2014; 44/2014; 113/2014; 56/2015; 129/2015; 147/2015 и 154/2015), Советот на општина Пробиштип на седницата што се одржа на ден 28.02.2017 година го донесе следниот:

АКЦИОНЕН ПЛАН
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ
во Општина Пробиштип за 2017 година

Со цел извршување на работи за одржување и заштита на животната средина и природата, како и одржување на јавната инфраструктура и локалните патишта и улици на територијата на општина Пробиштип се планира чистење на банкини, патни канали, патниот појас на локалната патна мрежа во општина Пробиштип, кастрење на вегетација и чистење на наноси од земја и песок.

Напред наведените работи се од јавен интерес за граѓаните од општината, заради што се планира нивно извршување со времено ангажирање на работници согласно член 84 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност.

Јавни работи ќе се изведуваат на следните локални патишта и улици:

1. Локален пат Пробиштип – Ратавица - Злетово
2. Локален пат Злетово – с.Лесново
3. Локален пат Пробиштип - с.Добрево - с.Древено
4. Локален пат Пробиштип - с.Плешенци – с.Горни и с.Долни Стубол – с.Стрисовци
5. Локален пат Стрмош - Дренак
6. Локален пат Пробиштип - с.Марчино
7. Патен правец Злетово - с.Турско Рудари - с.Шталковица
9. улица „Миро Барага“
10. Локален пат - с.Лезово - с.Трооло
11. Пешачки патеки во градот Пробиштип
12. Фудбалски и тениски терени во Пробиштип

Како партнер учесник во реализацијата на планот за извршување на јавни работи на територијата на општина Пробиштип за 2017 година ќе биде ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип, кој ќе придонесе со опрема и механизација за извршување на јавните работи.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.55/2017

За извршување на наведените програмски активности ќе бидат ангажирани **20 лица** со скратено работно време, за период од **9 месеци**. Ангажираните лица ќе бидат невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување кои ќе бидат избрани врз основа на јавен оглас.

Општина Пробиштип како организаторот на јавни работи од буџетот на општината ќе ги финансира сите трошоци за извршување на јавните работи, а кои се однесуваат на алат и опрема, ситен потрошен материјал и надоместок за извршување на јавните работи.

Финанасиски средства потребни за реализација на планот се:

1. 20 лица x 9 месеци x 6.000 денари надоместок/месец = 1.080.000,00 денари
2. 20 лица x 9 месеци x 667 денари персонален данок/месец = 120.060,00 денари
3. 20 лица x 9 месеци x 633 денари осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување/месец = 113.940,00 денари
4. Трошоци за набавка на алат и опрема (лопати, копачи, колички, заштитни ракавици, елечи и сл.) = 30.000,00 денари
5. Вкупно потребни средства за реализација на планот = 1.344.000,00 денари

Акциониот план за извршување на јавни работи на територијата на општина Пробиштип за 2017 година стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-181/10
28.02.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

О Д Л У К А

За проширување на средствата на Буџетот на Општина **ПРОБИШТИП** За 2017 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина **ПРОБИШТИП** за 2017 година, на следниот начин :

Потпрограма Потставка	САМОФИНАН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
Се зголемуваат приходите на следните потаставки :				
K10 БИБЛИОТЕКАРСТВО				
741120 Блок дотации на општината по одделни намени	0	16.603	0	0
K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ				
741120 Блок дотации на општината по одделни намени	0	247.949	0	0
K30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ				
741120 Блок дотации на општината по одделни намени	0	7.763	0	0
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ				
741120 Блок дотации на општината по одделни намени	0	10.804.762	0	0
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				
741120 Блок дотации на општината по одделни намени	0	1.244.491	0	0
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ				
741120 Блок дотации на општината по одделни намени	0	3.055	0	0

и се распредуваат на следните расходни потаставки :

K10 БИБЛИОТЕКАРСТВО				
423410 Прехранбени продукти и пијалаци		5.000	0	0
425990 Други договорни услуги		6.603	0	0
426990 Други оперативни расходи		5.000	0	0
K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ				
421110 Електрична енергија		80.000	0	0
421120 Водовод и канализација		20.000	0	0
423110 Канцелариски материјали		10.000	0	0
423410 Прехранбени продукти и пијалаци		20.000	0	0
423710 Средства за одржување на хигиена		10.000	0	0
423810 Ситен инвентар		40.000	0	0
425990 Други договорни услуги		50.000	0	0
426990 Други оперативни расходи		17.949	0	0
K30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ				
426990 Други оперативни расходи		7.763	0	0
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ				
421110 Електрична енергија		100.000	0	0
421320 Телефон и телефакс		50.000	0	0
423310 Униформи		150.000	0	0
423320 Обувки		32.000	0	0
423610 Наставно-образовни помагала		38.000	0	0
423620 Училишни материјали		20.000	0	0
424210 Одржување на згради		827.267	0	0
424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		50.000	0	0
425990 Други договорни услуги		50.000	0	0
426410 Објавување на огласи		40.000	0	0
426990 Други оперативни расходи		30.000	0	0
464990 Други трансфери		20.000	0	0
482930 Реконструкција на други објекти		9.397.495	0	0
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				

420120	Патување во земјата - патни расходи	30.000	0	0
421110	Електрична енергија	250.000	0	0
421120	Водовод и канализација	100.000	0	0
423620	Училишни материјали	25.000	0	0
424210	Одржување на згради	539.491	0	0
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	50.000	0	0
425990	Други договорни услуги	50.000	0	0
426210	Расходи за репрезентација	30.000	0	0
426410	Објавување на огласи	20.000	0	0
426990	Други оперативни расходи	100.000	0	0
464990	Други трансфери	50.000	0	0
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			
421240	Течни горива	3.055	0	0
		0	12.324.623	0
			0	0

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Пробиштип и станува составен дел на Буџетот на општината.

Бр. 26-181/11

Претседател на Советот на
Општината
Ранко Давитков

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.Весник на РМ бр.64/2005,2008) Советот на Општина Пробиштип на 55-та седница одржана на 28.02.2017 година, донесе

О Д Л У К А

За проширување на средствата на Буџетот на Општина **ПРОБИШТИП**
За **2017** година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина **ПРОБИШТИП**
за **2017** година, на следниот начин :

Потпрограма Потставка	САМОФИНАН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
--------------------------	------------	---------	---------	---------

Се зголемуваат приходите на следните потаставки :

742114 Приходи од европската унија	0	0	20.000	0
742115 Приходи од европските држави	0	0	11.700	0

и се распредуваат на следните расходни потаставки :

ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА

480140 Купување на информатичка и видео опрема		0	20.000	0
--	--	---	--------	---

G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

421440 Транспорт на луѓе		0	11.700	0
--------------------------	--	---	--------	---

	0	0	31.700	0
--	----------	----------	---------------	----------

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Пробиштип и станува составен дел на Буџетот на општината.

Бр. 26-181/12

Претседател на Советот на
Општината
Ранко Давитков